
gorenje



Прирачник за корисници
Упатства за инсталација
Упатства за преобразување

BGH6xxA

BGH6xxB

BGR6xxA

BGR6xxB



Употребени пиктограми:



Важни информации



Совет



Приклучување на гас



Приклучување на струја

✓ Правилно

✗ Погрешно

СОДРЖИНА

Безбедносни правила

Безбедна употреба	4
Деца и осетливи лица	7

Прирачник за корисници

Модел	8
Опис	8
Информации според регулативата (само за ЕУ) 66/2014	9
Пред првата употреба	10
За време на употреба	10
Прибор за готвење	11
Контрола	12
Додатоци	13
Позиција на рингла за гас	13
Чистење	14
Вклучено/исклучено и индикатор за преостаната топлина	16
Табела со грешки	17

Упатства за инсталација

Безбедносни правила	18
Сервис	18
Подготовки за инсталација	19
Лента за заптивање	20
Приклучување на гас	21
Вградено	21
Поврзување и тестирање	21

Упатства за преобразување

Упатства за преобразување	22
Табела за преобразување	22
Табела за моќност (kW-g/h)	23
Преобразување на млазници	23
Преобразување на бајпас навртувања	24
Проверете дали протекнува гас и работи	25
Вклучување	25
Проверка на работата	26

Животна средина

Отстранување на апаратот и амбалажата	27
---------------------------------------	----

ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ И ЗАЧУВАЈТЕ ЗА ПОНАТАМОШНА УПОТРЕБА!

Безбедна употреба



- Производителот не може да се смета за одговорен за која било штета што резултира од неуспешно следење на безбедносните упатства и предупредувања.
- Штетите предизвикани од неправилно приклучување, неправилен фитинг, или неправилна употреба, не се покриени со гаранцијата.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** овој уред и пристапните делови се вжештуваат додека тој работи. Не допирајте ги жешките делови. Држете ги децата помлади од 8 години подалеку од уредот, освен ако се под постојан надзор.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** опасност од пожар: никогаш не оставајте работи на плотната.
- **ВНИМАНИЕ:** Треба да се надгледува процесот на готвење. Краткотрајните процеси на готвење треба да бидат постојано надгледувани.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** готвењето со маст или масло на плотната без надзор може да биде опасно и да предизвика пожар.
- **НИКОГАШ** не обидувајте се да изгаснете пожар со вода. Наместо тоа, исклучете го уредот и веднаш прекријте ги пламените со капак или противпожарно ќебе.
- Никогаш не фламбирајте под кујнскиот аспиратор. Високите пламени може да предизвикаат пожар, дури и ако кујнскиот аспиратор е исклучен.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** користете само штитници за плотна дизајнирани од производителот на уредот за готвење или само тие наведени како соодветни за употреба во упатствата од страна на производителот на уредот или само штитниците што се вградени во уредот. Користењето несоодветни штитници може да предизвика незгоди.

- Плотната треба да се употребува само за подготовка на храна.
Целосната единица не е наменета за потреби како греење на соба.
- Не загревајте затворени конзерви на плотната. Може да се насобере притисок, којшто може да предизвика конзервите да експлодираат. Може да се повредите или изгорите.
- Никогаш не покривајте го уредот со крпа или нешто слично. Ако е сè уште жежок или ако е вклучен, може да дојде до пожар.
- Не користете го кујнскиот апарат како работна маса. Може ненамерно да се вклучи или веќе да е жежок поради што може работите да се стопат, да се вжештат или запалат.
- Не користете го кујнскиот апарат на температури под 5 °C.
- Уредот не треба да се користи или поставува надвор.
- Ќе замирисате „нова миризба“ кога ќе ја вклучите плотната за првпат. Не грижете се, нормално е тоа. Ако кујната е добро проветрена, миризбата ќе исчезне за кратко.
- Уредот не е наменет за работа со надворешен тајмер или одделен систем за далечинска контрола.
- Никогаш не отворајте го куќиштето на уредот.
- Никогаш не користете чистач со притисок или чистач на пара за да ја чистите плотната.
- Керамичкиот горен дел е екстремно цврст, но сепак може да се скрши. На пример, ако падне тегличка со зачин или остар кујнски прибор врз него, може да се скрши.



- **ВНИМАНИЕ** „Во случај на кршење на плотната“:
- веднаш исклучете ги сите рингли и електричните елементи и исклучете го самиот апарат од струја.

- не допирајте ја површината на апаратот.
- не употребувајте го апаратот.
- **ВНИМАНИЕ:** Употребата на апарат за готвење кој работи на гас, резултира со производство на топлина, влага и производи од согорување во просторијата во која е инсталиран. Осигурајте се дека кујната има добра вентилација поготово кога апаратот е во употреба. Одржувајте ги природни вентилациони дупки отворени или инсталирајте уред со механичка вентилација (механички аспиратор).
- Компонентите на ринглата се жешки за време и веднаш по употребата. Не допирајте ги и избегнете контакт со материјали што не се отпорни на топлина.
- Електричните грејни елементи се загреваат премногу додека се користат и се затоплено уште некое време откако ќе ги исклучите. Не дозволувајте мали деца во близина на плотната за време и по готвењето.
- Никогаш не мијте ги со ладна вода врелите капачиња од ринглите и држачите од тавите. Брзото ладење може да го оштети емајлот.
- Растојанието помеѓу тавата и копчето или сидот отпорен на топлина, треба секогаш да биде поголемо од два сантиметри. Во случај на помали растојанија, високата температура може да предизвика оштетување или јадење на бојата на копчињата или сидот.
- Секогаш користете држачи за тавите и соодветни садови за готвење.
- Секогаш поставувајте ја тавата на држачот. Доколку ја ставите тавата директно на ринглата, може да предизвикате опасност.
- Алуминиумските садови или фолијата не претставуваат соодветен прибор за готвење. Можат да се залепат за ринглите и држачите за тави.
- Плотната за готвење може ефикасно да функционира

само ако компонентите на ринглата се собрани со помош на рабовите. Уверете се дека држачите лежат правилно едни наспроти други и дека се рамни на садот. Само тогаш тавата би била стабилно позиционирана.

- Кујнските ракавици и крпи држете ги понастрана од пламенот.
- Не користете тигани за готвење или плехови за печење.

Деца и осетливи лица



- Овој кујнски апарат може да се користи од деца над 8 годишна возраст и од лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или со недостаток на искуство и знаење ако се под надзор или им се дадени упатства за употребата на кујнскиот апарат на безбеден начин и ги сфаќаат вклучените ризици.
- Не дозволувајте деца да си играат со апаратот. Не дозволувајте деца да го чистат или одржуваат апаратот освен ако не се надгледувани.
- Не чувајте предмети што би можеле да ги заинтересираат децата во шкафовите над или зад апаратот.
- Грејните елементи се загреваат за време на готвењето и остануваат жешки кратко време потоа. Држете ги малите деца подалеку од плотната за готвење за време и кратко по готвењето.

ПРИРАЧНИК ЗА КОРИСНИЦИ

Модели

Aa:

Секундарна рингла

Bb:

Полу брза рингла

Cc:

Брза рингла


Dd:

Греен елемент со $\varnothing 180$ mm


Ee:

Греен елемент со $\varnothing 145$ mm


BGH6xxA




BGH6xxB



BGR6xxA



BGR6xxB



Опис

Рингли за гас

G20 / 20 mbar			
	Рингла	BGH6xxA BGR6xxA	BGH6xxB BGR6xxB
Aa	Секундарна	1,00 kW	1,00 kW
Bb	Полу брза	1,80 kW	
Cc	Брза	3,00 kW	3,00 kW

G30 / 30 mbar			
	Рингла	BGH6xxA BGR6xxA	BGH6xxB BGR6xxB
Aa	Секундарна	1,05 kW / 76 g/h	1,05 kW / 76 g/h
Bb	Полу брза	1,80 kW / 130 g/h	
Cc	Брза	3,00 kW / 216 g/h	3,00 kW / 216 g/h

ПРИРАЧНИК ЗА КОРИСНИЦИ

G30 / 50 mbar				
	Рингла	BGH6xxA BGR6xxA	BGH6xxB BGR6xxB	Саудиска Арабија
Aa	Секундарна	1,05 kW / 76 g/h	1,05 kW / 76 g/h	76 g/h
Bb	Полу брза	1,90 kW / 137 g/h		130 g/h
Cc	Брза	3,00 kW / 216 g/h	3,00 kW / 216 g/h	216 g/h

Електричен греен елемент

	Номинална моќност (макс. греене) [W]				
	Греен елемент	BGH6xxA	BGH6xxB	BGR6xxA	BGR6xxB
Dd	ø 180 mm		2000	1800	1800
Ee	ø 145 mm	1500	1500		1200

Информации според регулативата (само за ЕУ) 66/2014

Мерења според EN60350-2 (G20-20 mbar)

Идентификација на модел		BGH6xxA	BGH6xxB	BGR6xxA	BGR6xxB
Вид на плотна за готвење		Мешана гасна и електрична плотна			
Број на електрични грејни елементи		1	2	1	2
Технологија на загревање за секој електронски греен елемент		Полни плочи		Зрачен греен елемент	
Дијаметар на електричен греен елемент	Голем греен елемент:		ø 180 mm		ø 180 mm
	Мал греен елемент:	ø 145 mm	ø 145 mm	ø 180 mm	ø 145 mm
Потрошувачка на енергија од kg (ЕС електрично готвење)	Голем греен елемент:		193,6 Wh/kg	182,9 Wh/kg	189,7 Wh/kg
	Мал греен елемент:	184,3 Wh/kg	190,4 Wh/kg		189,9 Wh/kg
Број на рингли на гас		3	2	3	2
Енергетска ефикасност на рингла за гас (ЕЕ рингла за гас) во %	Bb - полу брза рингла:	58,8		58,8	
	Cc - Брза рингла:	56,3	56,3	56,3	56,3

Пред првата употреба

BGN6xxA/B:

- Вклучете ги електричните грејни елементи (**без тавче**) околу 3-5 минути на максимална моќност. За тоа време, заштитната облога формира траен слој врз електричните грејни елементи. Може да се појави малку чад првиот пат кога елементите се загреваат.

BGR6xxA/B:

- Исчистете ги грејните елементи со влажна крпа.
- Вклучете ги електричните грејни елементи (**без тавче**) околу 3-5 минути на максимална моќност.

За време на употреба

BGN6xxA/B

- Деловите од нерѓосувачки челик околу електричните грејни елементи, може да се обезбојат поради термалното оптоварување за време на готвењето.



По исклучувањето на електричните грејни елементи, ќе бидат загреани уште некое време. Избегнувајте контакт со електричните грејни елементи за тоа време.

BGR6xxA/B:


- Температурата на грејните елементи се контролира внатрешно со постојано вклучување и исклучување на елементот. Кога е вклучен грејниот елемент, се гледа јасен и црвен блесок. Кога грејниот елемент е поставен на слабо греење, елементот се исклучува почесто и подолг период.



По исклучувањето, електричните грејни елементи се загреани уште некое време. Тоа е индицирано со индикаторот за преостаната топлина. Избегнувајте контакт со електричните грејни елементи за тоа време.

Прибор за готвење

Рингли за гас



Електрични грејни елементи




BGH6xxA/B & BGR6xxA/B


- Секогаш одржувајте минимално растојание од 1 cm меѓу контролните копчиња и тавчето.
- Секогаш држете ги тавчињата во рамките на рабовите на плотната.
- Долната површина на тавчињата и електричните грејни елементи треба секогаш да бидат чисти и суви за да се добие добра спроводливост на топлината и за да се спречи оштетување на површината за готвење.
- Кога готвите во тенџере направен од рефлектирано стакло или порцелан отпорни на топлина, следете ги упатствата на производителот.
- Осигурете се дека тавчето има доволно течности. Ако тавчето е празно, може да се прегрее плотната што би резултирало со оштетена работна површина или плотна.

Додатоци


Секундарна рингла
за гас:



Позиција на рингла за гас



Чистење



Препорачуваме чистење на кујнскиот апарат по секоја употреба. Така се спречува оштетување на стаклената површина поради предолго готвење.

ВGN6xxA/B

Секојдневно чистење

- Користете топла вода со малку детергент за миење садови за да ја исчистите површината околу електричните грејни елементи. Пред да го направите тоа, употребете сунѓер за да ги омекнете закоравените остатоци.

Многу извалкани електрични грејни елементи

- Сите валкани грејни елементи треба да бидат темелно исчистени по употреба откако ќе се изладат. Ако грејните елементи се малку извалкани, доволно е само да ги избришете со влажна крпа потопена во вода и малку детергент. Ако елементот е многу извалкан, употребете метален сунѓер (жица) потопен со детергент. По чистењето, грејните елементи треба да бидат суви.
- Течностите што содржат сол, оброци што превриле или влагата, може да ги оштетат грејните елементи. Затоа, секогаш бришете ги грејните елементи да бидат чисти и суви.

Одржување

- За да ги негувате електричните грејни елементи, повремено премачкувајте ги со масло за машина за шиене или други конвенционални производи за чистење и нега достапни на пазарот. Никогаш не користете путер, сланина/свинска маст или слични супстанции (ризик за корозија). Ако грејниот елемент е малку затоплен, детергентот побрзо ќе навлезе во порите.

BGR6xxA/B

Секојдневно чистење

1. Користете влажна крпа и умерено средство за чистење (течноста за миенење) за да го исчистите уредот.
2. Чистете со хартиена крпа или ткаенина.

Многу извалкано стакло

1. Веднаш отстранете ги остатоците од храна, изгорената маст, шеќерот и другите упорни дамки од стаклената керамичка плотна со помош на стругалка, дури и ако плотната е сè уште жешка! Шеќерот и/или другите остатоци од храна може трајно да ја оштетат стаклената керамичка површина.
 - Држете ја стругалката под правилен агол (45° до 60°) во однос на стаклото. Нежно притиснете ја стругалката врз стаклото и лизгајте ја над површината за да ги отстраните валканиците. Гледајте пластичната рачка на стругалката (кај некои модели) да не дојде во допир со жежок греен елемент.
 - Не притискајте ја стругалката директно под деведесет степени врз стаклото.
 - Не гребете ја површината на плотната со остри врвови на стругалката. Така може да трајно да го изгребете стаклото.
2. Откако сте ги отстраниле упорните дамки од стаклото, применете ги чекорите за секојдневно чистење на плотната.
3. Ако резултатите од чистењето не ви се допаѓаат, можете да ги повторите чекорите горе колку што е потребно.




Не користете абразивни средства за чистење бидејќи може да предизвикаат гребаници.

Не користете челична волна, жица за чистење или какви било остри предмети за да ја чистите површината.

Плотната може да е сè уште жешка од готвењето! Не допирајте ја површината директно. Ако е потребно, употребете ракавици за да не се изгорите ако чистите веднаш по готвењето.

Вклучено/исклучено и индикатор за преостаната топлина

BGN6xxA/B:




1. Вклучен/исклучен индикатор:

Индичира дали се вклучени еден или повеќе грејни елементи.



Предупредување! Ако грејниот елемент е исклучен, ќе се исклучи и индикаторот за вклучено/исклучено. Сепак, електричните грејни елементи ќе бидат загреани уште некое време по исклучувањето. **Постои ризик за повреда ако ги допрете грејните елементи тоа време.**

BGR6xxA/B:



1. Вклучен/исклучен индикатор:
Индичира дека се вклучени еден или повеќе грејни елементи.
2. Индикатор за преостаната топлина на задниот греен елемент:
Индичира дека задниот греен елемент е (сè) уште жежок.
3. Индикатор за преостаната топлина на предниот греен елемент:
Индичира дека предниот греен елемент е (сè) уште жежок.



Предупредување! Постои ризик за повреда ако го допрете жешкиот греен елемент.

Табела со грешки

Следат неколку совети за исправување на некои вообичаени проблеми.

Што се случи...?	Можна причина	Што да се направи?
Ринглите не се загреваат. Пламенот е нерамномерен/ нестабилен.	Пламенот е нерамномерен поради погрешно поставување на моќноста на гас.	Повикајте експертза гасоводот!
Пламенот од ринглите одеднаш се менува.	Погрешно наместени делови од кујнската површина.	Склопете ја ринглата за гас како што треба.
Палењето на ринглата трае долго време.	Погрешно наместени делови од кујнската површина.	Склопете ја ринглата за гас како што треба.
Пламенот се гасне кратко по палењето.	Копчето е притиснато прекратко или преслабо.	Држете го копчето притиснато подолг временски период.
Решетката е обезбена во делот на ринглата?	Ова е вообичаен феномен што резултира од повисока температура.	Исчистете ја решетката со детергент за метал.
Снабдувањето електрична енергија генерално се прекинува?	Можеби е паднат осигурувач.	Проверете дали е изгорен некој осигурувач и заменете го.
Електричното палење на ринглите не функционира?	Меѓу искрата и ринглата има остатоци од храна и детергенти.	Отворете и внимателно исчистете ја запалката за искри и ринглата.
Ринглата не изгледа привлечно.	Вообичаени нечистотии.	Исчистете ја ринглата со детергент за метал.
Ќе почувствувате миризба кога ќе ги користите електричните грејни елементи за првпат.	Тоа значи дека уредот се загрева.	Тоа е нормално и миризбата ќе исчезне откако ќе почнете редовно да го користите уредот. Проветрете ја кујната.



Доколку за време на гарантниот период повикате сервисен техничар, ќе ви биде наплатено за тоа доколку апаратот не функционира поради неправилна употреба.

Чувајте ги упатствата на место каде што се секогаш на дофат. Ако го дадете апаратот на друг корисник, дајте му ги и инструкциите.



Ако проблемот не престанува и покрај следење на упатствата погоре, повикајте овластен сервисен техничар. Отстранувањето на грешки или гарантните барања што резултирале од неправилно поврзување или користење на апаратот, не се покриени со гаранцијата. Во таквите случаи, трошоците за поправката ги сноси корисникот.

Безбедносни правила



- Овој кујнски апарат треба да се поврзе само од страна на регистриран monter.
- Пред инсталацијата, уверете се дека локалните услови (напонот, фреквенцијата, природата на гасот и притисокот) се компатибилни со уредот.
- Апаратот мора да биде заземјен.



- Напонот, фреквенцијата, моќноста, типот на гас и земјата за којашто апаратот бил наменет, се прикажани на табличката на самиот апарат.
- Електричното поврзување мора да е во согласност со националните и локалните прописи.
- Штекерот и приклучокот треба секогаш да се пристапни.
- Ако не се постави стационарен апарат со кабел за напојување и приклучок, или со други средства за исклучување од напојувањето со прекин на контактот во сите полови, со што се овозможува целосно исклучување во услови на преголем напон од категорија III, средствата за исклучување мора да бидат вградени во фиксното електрично поврзување во согласност со правилата за електрично поврзување. Употребата на омниполарен прекинувач со одвојување на контакт од најмалку 3 mm поставен во кабелот за напојување, ќе го исполни ова барање.



- Кабелот за поврзување мора да виси слободно и не треба да се протнува низ фиока.
- Приклучување на гас 1/2" ISO 228 / ISO 7-1 / EN 10226-1 (само 1/2" ISO 228 / 1/2" ISO 228 FR).
- Приклучувањето на гас мора да е во согласност со националните и локалните прописи. Погледнете ја ознаката на апаратот за технички податоци за гас.
- Апаратот не е поврзан со евакуациски уред за производи од согорување. Ќе биде инсталиран и поврзан согласно моменталните регулативи за инсталација.
- Особено внимание треба да се обрне на релевантните услови во врска со проветрувањето.
- Препорачуваме плотната за гас да биде поврзана со помош на фиксна цевка. Поврзувањето со помош на специјално црево е исто така дозволено.
- Цевката зад рерната мора да биде целосно од метал.
- Безбедносното црево не смее да се превиткува и да доаѓа во контакт со движечки делови на кујнските единици.
- Вентилот за гас мора секогаш да биде во лесно пристапна позиција.
- Работната површина на којашто треба да се монтира плотната треба да биде рамна.
- Сидовите и работната површина околу уредот треба да бидат отпорни на топлина до најмалку 85 °C. Иако самиот апарат не се вжештува, топлината од жешка тава може да го обезбоди или изобличи сидот.
- Долниот кујнски елемент мора да биде опремен со вградена хоризонтална полица на растојание не помало од 15 cm од долната површина на работната површина. Просторот меѓу полицата и површината за готвење мора да биде испразнет и да не се користи за чување прибор.

Сервис




- Неисправните делови може да се заменат само со оригинални делови. Производителот може да гарантира дека само оригиналните делови одговараат на безбедносните барања.
- Ако е оштетен кабелот за напојување, тој мора да се замени од производителот, негов сервисен агент или слично квалификувани лица за да се избегне ризик.


УПАТСТВА ЗА ИНСТАЛАЦИЈА

Подготовки за инсталација


Слободен простор
околу апаратот:



Димензии на
апаратот:



Димензии за
вградување:




Предупредување:





Долниот кујнски елемент мора да биде опремен со вградена хоризонтална полица на растојание не помало од 150 mm од долната површина на работната површина. Просторот меѓу полицата и површината за готвење мора да биде испразнет и да не се користи за чување прибор.

УПАТСТВА ЗА ИНСТАЛАЦИЈА

Пристапност




Лента за заптивање




УПАТСТВА ЗА ИНСТАЛАЦИЈА


Приклучување на гас



Вградено



Поврзување и тестирање



Проверете дали приклучоците пропуштаат гас.

Упатства за преобразување



Приспособување за поразличен тип на гас!

Внимание! Спроведувањето на овие упатства од неквалификуван инженер може да доведе до опасни ситуации. Дистрибутерот не е одговорен за последиците (што произлегуваат од опасна ситуација и/или за лични и материјални штети) предизвикани од неправилно спроведување на овие упатства од страна на инженери коишто не се вработени кај дистрибутерот. Последичните штети што произлегуваат од неекспертско спроведување на овие упатства не се прифаќаат.

Со овој комплет за преобразување, вашата плотна за гас може да се преобрази за користење со поразлични гасови.

Погледнете ја табелата за преобразување.

Табела за преобразување

Тип гас	P mBar	Модификација	Секундарна	Полу брза	Брза
			млазница	млазница	млазница
G20	20	-	72	97	128
Преобразување од G20 / 20 mbar во:					
G20	13	Замена на млазница и бајпас	84	115	145
G25	20	Замена на млазница и бајпас	77	105	134
G30/ G31	28- 30/37	Замена на млазница и бајпас со навртување (погледнете 3А)	50	65	85
G150	8	Замена на млазницата и приспособување на бајпасот (погледнете 3С)	145	200	290
G30	50	Замена на млазница и бајпас со навртување (погледнете 3А)	43	60	75

Тип гас	P mBar	Модификација	Секундарна	Полу брза	Брза
			млазница	млазница	млазница
G30	30	-	50	65	85
Преобразување од G30 / 30 mbar во:					
G20	20	Замена на млазницата и приспособување на бајпасот (погледнете 3С)	72	97	128

Табела за моќност (kW-g/h)

	G20 13 mbar	G25 20 mbar	G30-G31 28-30/37 mbar	G30 50 mbar	Саудиска Арабија G30 50 mbar	G150 8 mbar
Секундарна рингла	1,05	1,05	1,05/76	1,05/76	76 g/h	1,10
Полу брза рингла	1,95	1,95	1,80/130	1,90/137	130 g/h	1,85
Брза рингла	3,10	3,10	3,00/216	3,00/216	216 g/h	3,00

Содржина на комплетот за преобразување

- Млазниците за ринглие и (ако е применливо) бајпас навртувања за гас.
- Ознака за податоци со спецификации за модифициран гас и поставки.

Потребни алатки:

- T1 Клуч со крцкање (7 mm)
- T2 Обичен шрафцигер (4 mm)
- T3 Клешти
- T4 Спреј за проверка на протекување

Преобразување на млазници




Имајте на ум: Исклучете го апаратот од струја. Спречете оштетување на работната површина. Поставете ги деловите на апаратот на заштитена база.



За преобразување за различен тип на гас, млазниците треба да се променат. Вредностите се исто така означени на млазниците.

1. Отстранете го држачот за тави, ринглите и капациите (погледнете ја сликата A1). Повлечете ги копчињата вертикално.
2. Користете го клучот (T1) за да ги отстраните старите млазници и поставете ги новите млазници во ринглите (погледнете ја сликата A1).



Преобразување на бајпас навртувања

Во зависност од типот гас за којшто ќе биде преобразен апаратот, постојат два начина за приспособување на бајпасите со навртувања.

Проверете ја табелата за преобразување во колоната „Модификација“ ако бајпас навртувањата треба да се навртат целосно (погледете го делот 3А долу), заменат со поразличен бајпас (погледнете 3В долу) или приспособат (погледнете 3С долу).


Вредностите се индицирани на горниот дел од бајпас навртувањата.

Бајпас навртувањата може да се достигнат од горниот дел на плотната кога копчињата се отстранети (В1 и В2).

3А. Ставете ги бајпас навртувањата (3) на сите славини за гас со помош на обичниот шрафцигер (Т2).

3В. Отстранете ги бајпас навртувањата со помош на обичен шрафцигер (Т2) и клештите (Т3). Поставете ги новите бајпас навртувања со клештите и заврете ги на сите славини за гас со помош на обичниот шрафцигер.

3С. Приспособете ги бајпас навртувањата (3) на сите славини за гас со помош на обичниот шрафцигер (Т2) додека не се утврди стабилен пламен со минимален проток на гас. Проверете дали пламенот е стабилен во услови на ладно и топло на ринглата.



УПАТСТВА ЗА ПРЕОБРАЗУВАЊЕ

Проверете дали протекува гас и работи

Кога ќе го поврзете апаратот со гас, користете го спрејот за проверка за протекувања за да видите дали се пропушта гас:

1. Запечатете го инјекторот.
2. Отворете ја славината за гас.




Внимание: Притиснете и отворете ја славината за да го премостите термо-електричниот безбедносен уред и држете ја притисната.

3. Испрскајте со спрејот врз сите приклучоци за гас и проверете дали протекува.
4. Повторете за секоја рингла за гас.

Вклучување

1. Вратете ги копчињата, деловите на ринглата и држачот за тава.
2. Проверете дали апаратот е поврзан со правилниот тип на гас и дали има правилен притисок.
3. Отворете го главниот вентил за гас.
4. Вметнете го приклучокот во штекерот.



Проверка на работата

1. Запалет ги ринглите.
2. Проверете дали пламенот е нормален, еднаков и стабилен:
 - Проверете дали пламенот не се пригушува;
 - Проверете дали пламените не горат со максимална сила;
 - Пламените не треба да се жолти и видливи додека горат.
3. Залепете ја ознаката за податоци со спецификации за модифициран гас и поставки врз моменталната ознака со старите спецификации (на долната страна близу приклучувањето за гас).

Отстранување на апаратот и амбалажата

При производството на овој кујнски апарат користени се одржливи материјали.

Пакувањето на кујнскиот апарат се рециклира. Можеби се користени следните материјали:

- картон;
- хартија;
- полиетиленски филм (PE);
- Стиропор без CFC (цврст стиропор);
- полипропиленска лента (PP).

Фрлете ги овие материјали во отпад на одговорен начин и во согласност со владините прописи.



На производот е поставен симболот со прешкртано фрлање во канта, којшто се поставува за домаќински електрични апарати. Тоа значи дека производот не смее да се исфрла со обичниот отпад откако ќе му помине работниот век. Мора да се однесе до посебен локален центар за собирање на издвоен отпад или до продавач што ја обезбедува оваа услуга. Со одвоеното исфрлање на домаќински апарати како оваа плотна се избегнуваат можни негативни последици по животната средина и здравјето, а така може материјалите да се рециклираат и да се заштеди енергија и ресурси.



Ве молиме обрнете внимание! Не исфрлајте ја искршената керамичка плоча заедно со стаклениот отпад за рециклирање, туку однесете ја во центарот за рециклажа.



Изјава за сообразност

Со ова изјавуваме дека нашите производи ги исполнуваат применливите европски директиви, одлуки и регулативи, како и барањата наведени во референтните стандарди.

Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Адреса: Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenia

Телефон: +386 (0)3 899 10 00

Факс: +386 (0)3 899 28 00

www.gorenje.com

gorenje



797180

mk (06-19)